

# Мрежни поставки на iPad

Поврзете го вашиот таблет на Wi-Fi за да се поврзете на интернет и да отворите еден свет полн со можности.

Треба да се поврзете на интернет за да прегледувате веб-страници, да инсталирате апликации, да праќате пораки и многу други нешта. Овој водич ќе ве научи како да користите Wi-Fi за да го поврзувате вашиот таблет на интернет.

## Што ќе ви треба

Пред да почнете, проверете дали вашиот таблет е целосно полн и дали го покажува Почетниот екран. Имајте ги подготвени и при рака името и лозинката на домашната Wi-Fi мрежа и обезбедете дека софтверот на оперативниот систем е ажуриран.

## Разберете како функционираат податочните мрежи


Вашиот iPad го добива најголемиот дел од содржините од интернет. Тоа може да биде веб-страница, ажурирана временска прогноза, апликација или е-пошта. Но, за да се поврзете на интернет, вашиот таблет најпрво треба да се поврзе со податочна мрежа.

Некои модели на iPad може да користат СИМ-картичка и мобилна податочна мрежа 4G за да се поврзуваат на интернет, исто како и мобилните телефони. Но, сите iPad го користат мрежниот систем Wi-Fi за да се поврзуваат на интернет, па овој дел ќе се фокусира на тоа како да се поврзете на Wi-Fi.

Сега, можеби веќе сте го поврзале вашиот iPad со домашната Wi-Fi мрежа кога го поставувавте. Но, сè уште можете да ги користите чекорите во овој водич за да се поврзете на различна Wi-Fi мрежа. Тоа може да биде мрежата во вашата локална библиотека или во омилената кафетерија. Чекорите се исти за сите Wi-Fi мрежи.

## Како да проверите дали постои Wi-Fi мрежа

Најпрво, ајде да видиме дали вашиот таблет е веќе поврзан на Wi-Fi. Погледнете го горниот десен агол на екранот, лево од симболот со батерија. Ако можете да видите збир заоблени линии што личат на парче колач, вашиот таблет е веќе поврзан на Wi-Fi мрежа. Ако се наоѓате дома, вашиот таблет најверојатно ја употребува домашната конекција, што е одлично!




Ако не можете да ги видите заоблените линии, треба да се поврзете на Wi-Fi мрежа

# Мрежни поставки на iPad

## Како да ја подготвите Wi-Fi мрежата за поврзување

Wi-Fi е дел од поставките за поврзување на вашиот таблет. За да ги најдете:

1. Допрете ја иконата **Поставки** на **Почетниот екран** за да ја отворите апликацијата **Поставки**.
2. Во списокот што се наоѓа во левиот дел на екранот, допрете на **Wi-Fi**. Се наоѓа блиску до најгорниот дел од списокот.
3. Десниот дел на екранот се менува за да ви ги покаже поставките за **Wi-Fi** на вашиот iPad.
4. Ако копчето е бело, функцијата **Wi-Fi** е исклучена и нема да можете да се поврзете на мрежа. Допрете го копчето за да стане зелено и да ја вклучите функцијата **Wi-Fi**.



Кога копчето **Wi-Fi** е зелено, ќе се појави список со достапни **Wi-Fi** мрежи

## Како да се поврзете на Wi-Fi мрежа

За следните чекори, ќе треба да го имате името и лозинката на вашата домашна Wi-Fi мрежа за да ги внесете во iPad.

Ако не сте ги измениле, името и лозинката на вашата Wi-Fi мрежа најверојатно ќе се наоѓаат на долната страна на рутерот, а рутер (или пренасочувач) е кутијата што вашиот давател на интернет-услуги ви ја даде кога инсталиравте интернет во вашиот дом.


Алтернативно, можете да ги најдете името и лозинката на мрежата на картичката со информации што ја добивте со документите кога инсталиравте интернет во вашиот дом.

Кога ќе бидете подготвени:

1. Кога функцијата **Wi-Fi** е вклучена, вашиот iPad бара Wi-Fi мрежи и потоа ги набројува според јачината на сигналот, од најсилен до најслаб. Силниот сигнал покажува три црни заоблени линии.
2. Најдете го името на вашата домашна Wi-Fi мрежа. Ако некои од заоблените линии се сиви, преместете го таблетот поблиску до домашниот рутер за да добиете посилна конекција.
3. Мрежата што бара да внесете лозинка се појавува со икона на катанец. Овој тип мрежа е познат како **безбедна мрежа**. Ако не се гледа икона со катанец, тоа значи дека не ви треба лозинка за да се поврзете на мрежата. Таа мрежа ја нарекуваме **небезбедна мрежа**.

# Мрежни поставки на iPad

4. Допрете на името на домашната Wi-Fi мрежа. Ќе се појави прозорец во кој ќе ви се побара да ја внесете лозинката за Wi-Fi мрежата.
5. Внесете ја лозинката, внимавајќи големите и малите букви да се совпаѓаат точно со лозинката.
6. Кога ќе ја внесете лозинката, допрете на **Вклучи се**.
7. Кога во списокот ќе се појави синиот знак за штиклирање веднаш до името на домашната Wi-Fi мрежа, вашиот iPad е поврзан.



Кога сите заоблени линии се црни, имате силен Wi-Fi сигнал.

**Некој јавни Wi-Fi мрежи не бараат лозинка, па затоа, не се безбедни. Не треба да користите кои било јавни Wi-Fi мрежи за онлајн банкарски услуги и други задачи што ги вклучуваат вашите лични детали, дури и ако мрежата бара лозинка.**



## Како да проверите колку е силна конекцијата

Кога вашиот таблет е поврзан на Wi-Fi мрежа, во горниот десен дел на екранот ќе го видите сигналот за Wi-Fi. Ако иконата покажува две црни заоблени линии и црна точка, тоа значи дека вашата конекција има целосна снага.

Ако некои од заоблените линии имаат побледа сива боја, тоа значи дека конекцијата е послаба. Вашиот iPad може да работи со послаба конекција, но некои содржини, особено филмови и ТВ-емисии, може да не се репродуцираат непречено.

Симболот Wi-Fi ќе биде видлив во горниот десен дел на екранот, без оглед што правите на вашиот iPad.

Сега, штом го поврзавте успешно вашиот таблет на интернет преку Wi-Fi, можете да прегледувате на интернет, да користите апликации, да праќате и примате е-пошта и многу друго.